

Ивана
Тасев

Деновиве магистрираше на ФЛУ со неколку монументални скулптури под насловот „Енергија“, кои се продолжение на претходен циклус дела наречени „Бесконечност“. До какво откритие дојде испрекнувајќи ги овие феномени?

▲ Точно е дека моите последни скулптури дефинирани под името „Енергија“ се континуитет на мојата поранешна работа која се викаше „Бесконечност“. Кога почнав да истражувам во оваа сфера, сфатив дека тоа се човечки мерки. Овие мерки се направени за овде, а не за некои големи пространства. Отсекогаш ме провоцирале прашањата „како“, „колку“, „до каде“... Но, конечно, успеав да си ги разрешам во главата. Така, мојата дипломска работа под наслов „Бесконечност“ беше објаснување на овие човечки мерки изразени преку формата. Тие пренесени во форма претставуваат светло, сенка... Ги претопив и ги изразив преку базичните форми на уметноста.

Конечно сфатив дека тие мерки и не се толку важни, туку дека енергијата сама по себе е таа којашто може да го задржи тој континуитет. Енергијата има свој почеток и крај, но секој крај е само трансформација во нов почеток, практично само енергијата е таа која е бесконечна. И така со овие дела се надоврзув на моите претходни истражувања.

▼ Како своите испрекнувачки методи ги инфили-

тираше во јавоите скулптури?

▲ Потоа истражував во самата форма. Таа ограничност до некаде ми даваше слобода. Имам даден простор и во тој простор можам да си играм со тоа што ќе го замисlam и ќе го видам. Првичната идеја е секогаш лајтмотив за да се почне нешто. Исто како во компонирањето. Некој стих може да му биде поттик на композиторот и го наведува да ја развие својата композиција. Идејата е идентична, разликата е само во креирањето. Секогаш знам како ќе

почнам и како ќе завршам, бидејќи мермерот е многу специфичен. Доколку почнеш, а незнаеш како ќе завршиш, можеш сосема да се изгубиш. Порано правев скапици од глина, а сега доволно ми е само да направам цртеж на кој се прикажани сите страни.

▼ Како се случи да заминеш во рудникот „Бела Пола“, во близина на селото Небрегово, Прилепско, и таму да ги изработуваши замислените форми?

▲ Потребен ми беше алат за работа.



Само енергијата е

Дојнав дека една фирма продава дијамантски дискови. Така, разговарајќи со директорот на фирмата „Ларин“ од Скопје видов фотографии од рудникот за мермер. Се спогодивме да земам некои мали парчиња мермер, кои не ги употребуваат и ги фрлаат, бидејќи сечат само големи блокови што ги продаваат. Ме прашаа каде да ми ги донесат парчињата, но бидејќи не располагам со сопствено ателје, немав избор и морав да заминав за Прилеп во чија близина се наоѓа рудникот „Бела Пола“. Лутето таму се согласија да работам во самиот рудник, ми го расчистија теренот и така почнав...

▼ Колку траеше процесот на изработка на неколкуте монументални дела?

▲ Работев околу седум осум месеци континуирано. Во меѓувреме имав неколку самостојни изложби во

Битола, во Прилеп и во Охрид и тие ми одзедоа малку време од работата. По несреќната случка во Музејот на град Скопје, кога беше турната една од моите скулптури, организиските работи за моите постаповки ги пра-

Инспириран од феноменот на бесконечноста и од прашањето до каде се простираат времето и просторот, младиот талентиран скулптор Сашо Саздовски ја иронијде својата најдолгота фасцинација во изработувањето на монументални дела од мермер. Преку

истражувачките методи што ги материјализира во формите на своите креации, тој дојде до конечен заклучок дека само енергијата е штоа која е бесконечна. Според него, енергијата има свој почеток и крај, но секој крај е само трансформација и нов почеток...

вам јас самиот. Изработив три големи дела со висина од еден метар и четириесет сантиметри и секое од нив тежи по неколку тони. Направив и десетина минијатури, кои претставуваат скици за мојата понатамошна работа.

▼ Каде се наоѓаат дела-та во моментот?

▲ Трите големи дела засега се во рудникот. Планирам да изработам уште неколку монумен-

тални дела и потоа сите заедно да ги транспортирам во Скопје затоа што сакам да направам голема изложба. Но, како и кога ќе бидат донесени сè уште не знам, бидејќи се потребни големи транспортни трошоци и специјален превоз. Секое преместување е шок за делата.

▼ Раскажи ми како изгледаше еден рабочен ден во рудникот „Бела Пола“...

▲ Секое утро стапував во пет часот. Пред да заминам за рудникот, кој се наоѓа еден час од Прилеп и до кој патував со превозот кој го користат ра-

ботниците, морав да си подготвам храна и вода бидејќи рудникот се наоѓа во планина. Во рудникот без престан работев до 15 часот и потоа комбето нè враќаше назад во градот. Се враќав толку многу изморен што понекогаш немав сила дури ни да си го најдам креветот. Најголем проблем ми претставуваше кога ќе се вратев од рудникот „слепен“ во мермер и кога во Прилеп ќе снемаше вода. Е, тоа беше навистина голем проблем. Кога мермерот се сече, тој се претвора во толку ситен прав кој се налепува на телото и сосема ги задушува порите и кожата не може да дише. За време на работата не чувствуваам како правот се налепува, бидејќи сум окупiran со формата, но кога ќе се вратев назад во мојата изнајмена соба, чувствуваам како кожата ми е сосема задушена и доколку заспиев така, паѓав во бесознание по дванаесет часови. Работев секој ден, освен недела. Но, секоја работа си бара и жртви.

▼ Што претпоставува за неште мермерот како материјал за работи?

▲ На почетокот многу се планувал да го работам. Но, за кусо време тој страв се трансформира во голема љубов. За мене тоа беше највозбудливото открое-



бесконечна

УМЕТНОСТА Е ФОРМА НА КАТАРЗА

ние. Мермерот е тежок за работа, но истовремено дозволува многу повеќе отколку што дозволува дрвото, на пример. Толку го засакав, што сега се чувствуваам како зависник од мермер. Секој материјал бара специфична работа. Мермерот бара ужасна концентрација, затоа што секоја направена грешка, за жал, не може да се поправи.

▼ Со какви алатки ѝ
видоизменуваат парчињата
мермер?

▲ Работам со дијамантски дискови за сечење и со брусалки. Потребна е физичка сила, затоа што брусалките тежат околу пет килограми, тука е и штитникот, кој го користам само кога ги сечам крупните работи, а потоа го вадам. Во тој момент морам да бидам исклучително концентриран, бидејќи дијамантскиот диск е многу опасен при работа и бара целосна контрола.

▼ На твоите три монументални дела им даде интересни и интересни наслови поврзани со оние кои најсилно ги љубиш...

▲ Имињата ми дојдоа спонтано во зависност од тоа што размислував додека работев. Првото дело го работев многу долго... околу четири месеци и сакав да го направам беспрекорно прецизно. Бидејќи работев бавно, во почетокот не можев да го почувствуваам напредокот, дури едно време се сомневав дека дисковите не се доволно добри. Но, сфатив дека само со трпение можам да ја постигнам целта. Тогаш се сетив на зборовите на дедо ми Димче, кој е веќе починат и кој знаеше да каже: „Тивка вода брег рони“. Ова ми е добро мото на кое се придржуваам и кое ме води да истрајам до крај во она што го работам. Дури и побавно да се прават работите, доколку

си забавен ќе успееш да ја реализираш својата замисла. Другата скулптура ја посветив на мојот брат Дамјан и се вика „Срцето на мојот брат”, затоа што целата моја енергија и љубов додека го креирав ова дело беше насочена кон неговото срце. Третата скулптура ја нареков „Пополека - подалеку” им ја посветив на моите дедо и баба кои ми пружаат беспрекорна поддршка и љубов.

▼ Koj e твојот следен
иотие?

▲ Живеем толку турбулентно што кај нас не се знае што ќе се случи уште утре, а камо ли понатаму. Но, сепак планирам да се вратам во рудникот и да продолжам да работам, но не веднаш бидејќи зимата е студена, а таму работам под ведро небо. Веќе имам започнато да правам една нова скулптура што е висока два метра и уште една од метар и дваесет, но тоа понатаму.

▼ Ке се юродаваати ли
делаатиа?

▲ Секако, тие се за продажба. За креирање на нови дела неопходни се нови финансии. Затоа морам да ги продавам овие постоечките. Во моментов сум во преговори, но ништо дефинитивно не сум продал.

▼ Во меѓувреме додека не бидеш во состојба да ги пренесеш делата во некој од музејските простори во Скопје, дали нивната сизурност во рудникот „Бела Пла“ е заштапаната?

▲ Мермерот не е подложен на атмосферски влијанија. А и не верувам дека некој би можел да ги украде бидејќи се многу тешки. Евентуално може само се оштетат доколку некој им се намерачил, но не гледам реална причина за тоа. А, со работниците од рудникот добро соработувам и имам целосна доверба во нив.

Што сакате да гледате

2 pacu nou.

14

аги мои, гледате ли телевизија? Гледате! Не знам и зошто прашувам за вакви нормални работи. Но, ако прашам дали телевизијата ве забавува или, можеби, ве заморува, не знам како би ми одговориле. Доживувањето на телевизиските слики е строго индивидуален чин. Моето искуство околу телевизијата не е многу поволно. Дури и тоа што тие го нарекуваат забавна програма, понекогаш е толку депресивено, што сите други програми што не се забавни е препорачливо да се гледаат со дневна доза на „лексилиум“. Или, можеби, пред почеток на емисијата да се јемитува препорака, како на цигарите, „оваа програма е штетна по здравјето. Гледањето е на ваш ризик“.

Телевизиските продукции одамна заборавиле на забавните содржини. Тоа што некој ќе донесе соговорници во студиото, па нека се и од естрадата, не значи само по себе дека и разговорот треба да е забавен. Во овие студиски муабетења понекогаш толку јадови ќе си изнакажат соговорниците, што на гледачот му доаѓа да се расплачне на нивната мака. Веке одамна на телевизите не се работи според сценарио, туку се импровизира, а тоа е погубно токум за забавните програми. Најчесто, ќе си ги повикаш пријателите на малку зезање, па белким на крајот ќе излезе нешто од тоа. Друга работа е што сите инсистираат тоа да биде во живо, веројатно така е најдноставно, затоа што нема постпродукција и монтажи. Твоето е само да тресеш, а ако некому не му се допаѓа тоа, не мора ни да гледа. Затоа Сител направи добар потег со дневната доза од К-15. Куси скетчови, духовити и убаво спакувани и – не треба повеќе. Понив сè е некако полесно.

Драги мои,

За квизовите многу пишував во минатите колумни. Да ви кажам нешто, но немојте да го сфатите како јуносталгија, ми недостигаат Оливер и Мика. Особено квиз-мајсторот Оливер Млакар, кој го направи моделот како треба да изгледа една ваква програма. Тоа беше повеќе од обичен квиз во кој некој одговара на прашањата на водителот, кој, пак, најчесто и самиот не ги знае одговорите на прашањата што ги поставува. Можеби и не ги разбира.

Не знам што друго може да се каже понатаму. Овие дилеми за кои денеска пишував можат лесно да се решат ако телевизиите, конечно, почнат да ги прават своите шеми според тоа што го сака публиката, а не според интуицијата или вкусот на тамошните уредници. Потребни се истражувања, но не за тоа дали гледате телевизија и колку гледате, туку што сакате да гледате.

Ваш фобичен ТВ-депресивец

III В-гей ресурс

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020